



Leaders for Education, Activism and Development

ПОНУДА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА МОЈ ГЛАС

Доколку сте заинтересирани, можете да не контактирате на
info@lead.org.mk или на 070 868 486 / 078 204 814

ШТО Е МОЈ ГЛАС?

Мој Глас претставува интерактивна платформа, во форма на веб-страница и мобилна апликација која има за цел:

01

Да ја олесни комуникацијата помеѓу учениците и училишните служби,

02

Да овозможи двонасочна комуникација помеѓу училишниот кадар и учениците како поддршка на наставниот процес

03

Да придонесе кон поефикасно и поефективно носење на одлуки во рамки на училиштата и најважно од сè,

04

Да го поттикне учеството на средношколците во процесите на носење одлуки во нивните училишта, за прашања кои се од нивен интерес

КАКО СЕ КОРИСТИ?

Платформата може да се користи од страна на раководството, учениците и наставниците од истото училиште каде секој од нив добива свој уникатен профил, со корисничко име и лозинка. Истата е креирана во согласност со Законот за заштита за лични податоци. Креирање на профили е контролирано и централизирано, односно истите се креираат само на барање на училиштата. Ова е направено за да се спречи злоупотреба на профилите.

Секоја наставник и ученик има уникатен профил на кој се наведени името и презимето и генерацијата и класот за да се обезбеди транспарентност во објавите на платформата.

КАКВИ ОПЦИИ НУДИ?

ОПЦИЈА	ОПИС	КОЈ МОЖЕ ДА ЈА КОРИСТИ?
КОНСУЛТИРАЈ	→ Креирање анкети од директор и наставници до ученици → Можност за избор на опции со еден или повеќе одговори → Можност за селектирање на одредени генерации и класови → Можност за креирање на анкети од директор до наставници	Оваа опција можат да ја користат само директорот и наставниот кадар
ИНФОРМИРАЈ	→ Испраќање соопштенија од директор до наставници → Испраќање информации од директор/наставници до ученици → Испраќање информации од ученици до ученици → Можност за селектирање на одредени генерации и класови	Сите можат да ја користат оваа опција
ДОСТАВИ ПРЕДЛОГ	→ Давање на предлози од ученик до директорот → Давање на предлози од наставен кадар до директор → Давање на предлог од ученик до наставен кадар	Сите можат да ја користат оваа опција
ПРИЈАВИ ПРОБЛЕМ	→ Пријавување на проблем од ученик до директорот → Пријавување на проблем од наставен кадар до директор → Пријавување на проблем од ученик до наставен кадар	Сите можат да ја користат оваа опција
ЗАПОЧНИ ПЕТИЦИЈА	→ можност учениците да започнат иницијатива преку која директорот може да согледа какво е расположението на учениците	Само учениците можат да ја користат
ОГЛАСНА ТАБЛА	→ Можност важни информации да бидат истакнати цело време на платформата	Само директорот и наставниците можат да ја користат оваа опција